

ОНЛАЈН ДЕБАТА

Тркалезна маса
„ЗОШТО ПРЕВОД?“
Среда 31 март 2021, 11 часот

Агенда

11:05 ч. – Отворање на настанот од страна на **г-дин Емануел Рембер**, директор на Францускиот институт во Скопје

11:10 ч. –Излагање на **проф. д-р Ирина Бабамова**, раководител на Катедрата за романски јазици и книжевности - Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

„Историјата на книжевното преведување како парадигма на врската помеѓу јазикот, културата и сеќавањето“

11:20 ч. – Излагање на **проф. д-р Елисавета Поповска**, професор на Катедрата за романски јазици и книжевности - Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје

„Споделување искуства од писмениот превод на делото *Црно сонце* на Јулија Кристева“

11:30 ч. – Излагање на **г-ѓа Елена Никодиновска** од Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје

„Библиографски прегледи на преведени литературни дела од француски на македонски јазик и од македонски на француски јазик : потенцијал и граници“

11:40 ч. – Излагање на **г-дин Жарко Кујунџиски**, директор на издавачката куќа „Антолог“ - Скопје

„Интересот за објавување на преводи на француски дела“

11:50 ч. – Излагање на **г-ѓа Сања Фурнаџиска-Адамс**, конференциски толкувач

„Предизвици при усмениот превод“

12:00 ч. - Прашања од публиката

12:15 ч. – Затворање на дебатата

Модератор: **г-дин Бранко Чобанов**, аташе за култура и заменик директор на Францускиот институт во Скопје

* * *

Следете ја дебатата на следниот линк :

<https://us02web.zoom.us/j/83795761971?pwd=bUZxTHpXM0Yyd3JDakU1V0FYQzJlZz09>

Code : 000000